



# СЛУ

## НА ФЕДЕРАТИВНИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11  
1-30 1-301

Среда, 29 јуни 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XVI

Цена на овој број е 80.— дина. — Претплата за 1960 година излегува 2000.— дина., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 28-010 28-417 и 28-838. Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

355.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НУКЛЕАРНИ СУРОВИНИ

#### Член 1

Се основа Институт за истражување на нуклеарни сировини (во натамошниот текст: Институтот), како самостојна установа за истражување на нуклеарни сировини на територијата на Југославија.

#### Член 2

Институтот ги врши особено овие работи:

- 1) организира и врши истражување на нуклеарни минерални сировини;
- 2) испитува по пат на лабораториски анализи минерали и руди, со цел за утврдување на нивната радиоактивност;
- 3) подготвува предлози на планови за истражување на нуклеарни сировини;
- 4) соработува со сродните научни и други установи и организации во земјата и во странство во научноистражувачка работа во областа на нуклеарната енергија;
- 5) се грижи за издигањето на стручните кадри што работат на истражување нуклеарни сировини, организира и одржува курсеви и семинари за усовршување на овие кадри;
- 6) со цел за унапредување и изведување на истражувачките работи, им предлага на надлежните органи преземање на потребни мерки;
- 7) формира и одржува фонд на стручните документи од областа на нуклеарните сировини;
- 8) ги објавува резултатите на својата истражувачка работа во списанија, во дневниот печат и во посебни публикации;
- 9) врши и други работи од својот делокруг што со посебни прописи ќе му бидат ставени во задача.

#### Член 3

Со Институтот управуваат совет и директор.

#### Член 4

Советот на Институтот:

- 1) го утврдува планот на работата на Институтот и се грижи за неговото извршување;
- 2) го разгледува и го утврдува финансискиот план и завршната сметка на Институтот;
- 3) ја утврдува систематизацијата на работните места во Институтот, во согласност со Сојузната комисија за нуклеарна енергија;
- 4) ги назначува, по предлог од директорот на Институтот, раководителите на основните организации единици во Институтот;
- 5) одлучува, по предлог од директорот на Институтот, за наградување на работниците и службениците на Институтот;
- 6) разгледува предлози за соработка на Институтот со домашни и странски установи и организации што се занимаваат со работите на истражување на нуклеарни сировини, и одлучува за нив;
- 7) врши и други работи што ќе му бидат ставени во задача со правилата на Институтот и со други посебни прописи.

#### Член 5

Советот има определен број членови, кој се утврдува со правилата на Институтот. Половината на определениот број ја именува Сојузната комисија за нуклеарна енергија од редот на научните, стручните и другите јавни работници, а другата половина ја избира колективот на Институтот од своите редови.

Директорот на Институтот е член на советот според својот положај.

#### Член 6

Со работата на Институтот непосредно раководи директорот.

Директорот на Институтот го назначува и го разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

Директорот може да има двајца помошници, кои ги назначува Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

#### Член 7

Институтот се финансира во согласност со сојузните прописи за финансирањето на самостојните установи.

Приходите на Институтот ги сочинуваат приходите од сопствена дејност и дотациите што на Институтот му ги обезбедува федерацијата.

#### Член 8

Институтот има фондови што се утврдуваат со правилата на Институтот.

#### Член 9

Платите на работниците и службениците на Институтот се утврдуваат со правилникот, што го донесува советот на Институтот во согласност со Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

#### Член 10

Внатрешната организација на Институтот се утврдува со правилата, што ги донесува советот на Институтот во согласност со Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

#### Член 11

Надзор над законитоста на работата на Институтот и стручен надзор врши Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

#### Член 12

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе определи кои материјални и финансиски средства ќе ги преземе Институтот од досегашниот Сојузен геолошки завод.

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе определи кои службеници на досегашниот Сојузен геолошки завод ќе ги преземе Институтот.

#### Член 13

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

#### Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 131  
15 јуни 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

356.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 6 од Уставниот закон и членот 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

##### Член 1

Се основува Сојузен геолошки завод (во натамошниот текст: Заводот) како управна установа во смисла на Законот за државната управа.

##### Член 2

Задачата на Заводот е да ги проучува и обработува прашањата на организацијата, работата и унапредувањето на геолошката служба, по тие прашања да му дава предлози и мислења на Сојузниот извршен совет и на другите сојузни органи и да презема мерки за кои е овластен.

##### Член 3

Заради остварување на своите задачи Заводот ги врши особено овие работи:

1) ја следи работата на органите, установите и организациите што вршат работи на геолошката служба и соработува со нив со цел за развивање и унапредување на оваа служба;

2) врз основа на предлози од органите, установите и организациите што вршат работи на геолошката служба, изработува и предлага нацрти на перспективни планови на геолошката дејност за целата земја;

3) во соработка со органите, установите и организациите што вршат работи на геолошката служба, изработува предлози на годишни и долгорочни програми и на претсметки на геолошките истражувања од сите видови (геолошки, геолошко-рударски, инженерско-геолошки, хидрогеолошки, геофизички и др.), како и програма и претсметка на работите за изработка на комплексна геолошка карта што се финансираат од средствата на федерацијата;

4) го следи и го проучува движењето на резервите на минерални сировини во земјата, презема мерки со цел за истражување на нивните лежишта во рамките на определените му задачи, дава стручни инструкции за вршење на нивната проценка, претсметка и категоризација и изработува годишен биланс на тие резерви;

5) се грижи за изработката на комплексна геолошка карта и предлага стандарди за изработка на геолошки карти од сите видови, издава стручни упатства за примена на тие стандарди и издава геолошки карти согласно со прописите за издавање на картографските публикации наменети за јавна употреба;

6) се грижи за испитувањето на технолошките карактеристики на минералните сировини на одделни лежишта што се истражуваат врз основа на сојузната програма на геолошко-рударските истражувања;

7) врши стручни, технички и економско-финансиски анализи на резултатите од истражувачката дејност во областа на геолошката служба;

8) се грижи за образованието и усовршувањето на стручните кадри во областа на геолошката служба;

9) формира и одржува фонд на стручни документи и научни работи од областа на геологијата;

10) дава стручни мислења по прашањата од областа на геолошката служба на барање од органите, установите и организациите;

11) води евиденција:

а) за појавите и лежиштата на минерални сировини и за резервите на овие сировини;

б) за потрошокот на средствата за истражувања, испитувања и други работи од областа на геолошката служба;

в) за установите и организациите што вршат работи на геолошката служба;

г) за геолошките кадри;

12) одржува врски и соработува со геолошките и сродните установи и организации во странство;

13) подготвува нацрти на прописи во областа на геолошката служба.

##### Член 4

Со Заводот управува совет и директор.

##### Член 5

Советот ги врши следните работи:

1) ги разгледува и ги утврдува предлозите на планови, програми и претсметки од членот 3 точ. 2 и 3 на оваа уредба;

2) ги претресува, утврдува и предлага видовите на соработка со органите, установите и организациите во земјата што се занимаваат со работите од областа на геолошката служба, како и видовите на соработка со соодветните установи и организации во странство;

3) ги разгледува прашањата на стручното издигање на кадрите во областа на геолошката служба и донесува заклучоци за тоа;

4) го разгледува и го утврдува предлогот за внатрешна организација на Заводот и предлогот за систематизација на работните места во Заводот;

5) го утврдува предлогот на претсметката на Заводот и ја претресува завршната сметка;

6) ги назначува помошниците директори, раководителите на организационите единици и членовите на стручниот совет и на комисиите на Заводот;

7) ги разгледува нацртите на прописи од областа на геолошката служба.

##### Член 6

Советот го сочинуваат претседател и најмногу 20 членови, кои ги именува Сојузниот извршен совет од редот на претставниците на соодветните државни органи на управата, установи и организации што се занимаваат со работи на геолошката служба или со тие работи се заинтересирани во врска со извршувањето на задачите од својот делокруг.

Во советот влегува по еден претставник на републичкиот орган на управата надлежен за работите на геолошката служба.

Директорот на Заводот е член на советот според својот положај.

##### Член 7

Претседателот и членовите на советот се именуват на две години.

Сојузниот извршен совет може да го смени претседателот и членовите на советот и пред истекот на рокот од претходниот став и на нивните места да именува нов претседател и членови на советот. Новиот претседател и членови на советот остануваат на должноста онолку време колку што уште требало да трас мандатот на лицата на чии места се именувани.

##### Член 8

Претседателот на советот ги подготвува седниците на советот, ги свикнува и раководи со нив.

Во случај на спреченост, претседателот на советот го заменува член на советот што ќе го определи претседателот.

##### Член 9

Советот полноважно решава ако на седницата е присутно мнозинството на членовите.

Заклучоците на советот се донесуваат со мнозинство гласови на присутните членови.

##### Член 10

Советот донесува деловник за својата работа.

##### Член 11

Со работата на Заводот непосредно раководи и Заводот го претставува директорот.

На директорот му помагаат во работата двајца помошници.

Директорот го назначува и го разрешува Сојузниот извршен совет, а помошниците — советот на Заводот.

Во случај на спреченост, директорот го заменува помошникот што ќе го определи тој.

#### Член 12

Директорот ја организира работата во Заводот, донесува решенија за службеничките односи и е дисциплински старешина на службениците на Заводот, освен на оние што ги назначува советот на Заводот.

Директорот ги потпишува и сите акти на Заводот, освен оние за чие потпишување ќе ги овласти помошниците или другите службеници, според важечките прописи.

#### Член 13

Ако директорот на Заводот смета дека некој заклучок на советот му е противен на закон или на други прописи, тој е должен за таквиот заклучок веднаш да го извести Сојузниот извршен совет, кој одлучува за тоа.

Директорот може да изнесе пред Сојузниот извршен совет и други заклучоци на советот донесени по начелните прашања со кои не се сложува, и може да бара да одлучи за нив Советот.

#### Член 14

За разгледување на стручните и други поважни прашања од делокругот на Заводот, во Заводот постојат: стручен совет и стручни комисији (Комисија за комплексна геолошка карта на Југославија и Комисија за резерви на минерални сировини).

Заводот има и колегиум.

#### Член 15

Стручниот совет го именува советот на Заводот од редот на стручњаци од областа на геологијата и рударството.

Стручниот совет донесува деловник за својата работа во согласност со директорот на Заводот.

#### Член 16

Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија:

1) предлага перспективни и годишни планови на работите во врска со изработката на комплексната геолошка карта, ги прегледува нацртите на комплексната геолошка карта, проверува дали се тие изработени според пропишаните стандарди, ја цени нивната вредност и дава мислење за нив;

2) ги разгледува прашањата во врска со стандардите за изработка на геолошки карти и со стручните упатства што ги донесува Заводот заради примена на тие стандарди, и дава мислење за нив;

3) ги разгледува и дава мислење за другите прашања во врска со изработката на геолошки карти, кога ќе го побара тоа советот или директорот на Заводот.

#### Член 17

Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија има најмногу 13 членови, што ги именува Советот на Заводот од редот на геолошките стручњаци.

#### Член 18

Комисијата за резерви на минерални сировини:

1) ги разгледува годишните биланси на резервите на минерални сировини и дава мислење за нив;

2) подготвува нацрти на стручни инструкции за вршење проценка, претсметка и категоризација на резервите на минерални сировини, и му ги предлага на Заводот на издавање;

3) ги разгледува и дава мислење и за другите прашања во врска со резервите на минерални сировини кога ќе го побара тоа советот или директорот на Заводот.

#### Член 19

Комисијата за резерви на минерални сировини има најмногу 13 членови, што ги именува советот

на Заводот од редот на геолошките и рударските стручњаци.

#### Член 20

Колегиумот ги разгледува прашањата на внатрешната организација и работата на Заводот и другите начелни прашања од делокругот на Заводот што ќе ги изнесе пред него директорот на Заводот.

#### Член 21

Колегиумот го сочинуваат директорот, помошниците директори, раководителите на организационите единици и други службеници на Заводот што ќе ги определи директорот.

#### Член 22

Органите, установите и организациите што вршат работи на геолошката служба се должни, по барање од Заводот, да му ја доставуваат на Заводот стручната документација, извештаите и податоците потребни за изработка на перспективни планови на геолошката дејност и на програми и претсметки на геолошките истражувања, како и да му даваат податоци потребни за извршување на други негови задачи.

Овие органи, установи и организации се должни еднаш годишно за фондот на стручните документи на Заводот да му ги доставуваат на Заводот преку републичките органи на управата надлежни за работите на геолошката служба поважните извештаи и елаборати со кои располагаат за геолошките и технолошките истражувања и за испитувањата на минералните сировини, за резервите на овие сировини и за геолошките истражувања и испитувања извршени за потребите на другите стопански гранки (селско стопанство, водостопанство, сообраќај).

За собирање на статистичките податоци од органите, установите и организациите од ставот 1 на овој член на Заводот му е потребна согласност од Сојузниот завод за статистика.

#### Член 23

Заради разгледување и расправање на одделни начелни прашања и значајни проблеми од областа на геологијата и геолошката служба, Заводот може да свикнува и да организира советувања со претставници на органите, установите и организациите што вршат работи на геолошката служба.

#### Член 24

Заводот е должен најмалку еднаш годишно да му поднесе на Сојузниот извршен совет извештај за својата работа.

#### Член 25

Заводот има своја претсметка на приходите и расходите.

Директорот на Заводот е наредбодавец за извршување на претсметката.

#### Член 26

Надзор над законитоста на работата на Заводот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

#### Член 27

Се овластува Заводот да донесе, во согласност со Сојузниот извршен совет, правилник за својата внатрешна организација.

#### Член 28

Со-денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Решението за оснивање Сојузен геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/55) и престанува со работа Сојузниот геолошки завод основан со тоа решение.

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе го определи делот од финансиските средства, инвентарот и од друг имот на досегашниот Сојузен геолошки завод што ќе го преземе Заводот.

Покрај тоа, Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе ги определи службениците на досегашниот Сојузен геолошки завод што ќе ги преземе Заводот.

## Член 29

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 130  
15 јуни 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 357.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТО И НА ПЕРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО НА ГОЛЕМО

## Член 1

Во Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58 и 29/58) членот 3 став 1 и чл. 4, 6а, 8 до 13 и 17 до 19 се бришат.

## Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Со продажба на жито на големо можат да се занимаваат само селскостопанските производителски организации, земјоделските задруги, како и претпријатијата што за тоа ќе добијат посебно овластување (овластени претпријатија).“

Посебно овластување можат да добијат трговските претпријатија на големо, мелничките претпријатија и комбинатите за промет и преработка на жито и на преработки од жито.

Претпријатијата од претходниот став мораат да имаат потребни стручни кадри, складов простор и соодветна опрема за правилно манипулирање со житото и со преработките од жито.“

## Член 3

Членот 5 се менува и гласи:

„Посебното овластување од членот 2 на оваа уредба го издава републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет.“

Републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава посебно овластување и за стопанските организации чие седиште се наоѓа на подрачјето на автономната единица.“

## Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

„Републичкиот државен секретаријат за работите на стоковниот промет може да му го одземе на претпријатието посебното овластување ако утврди дека тоа повеќе не ги исполнува условите пропишани со оваа уредба.“

## Член 5

Членот 7 се менува и гласи:

„Овластените претпријатија и другите стопански организации што учествуваат во прометот на жито и на преработки од жито на големо, се должни на Дирекцијата за исхрана, на нејзино барање, да ѝ достават податоци за извршениот промет на големо на жито и на преработки од жито и за запасите на тие производи.“

## Член 6

Членот 14 се менува и гласи:

„Приватните пекарски дуќани не смеат да купуваат жито, туку само брашно, и тоа од стопанските организации што според одредбите од оваа уредба имаат право да продаваат брашно на големо.“

## Член 7

Членот 16 се менува и гласи:

„Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни за прекршок сопственик на приватен пекарски дуќан што купува жито, или што купува брашно противно на одредбите од оваа уредба.“

## Член 8

„Овластувањата за вршење промет на жито на големо издадени според досегашните прописи, ќе важат додека не бидат заменети со посебни овластувања издадени според членот 3 односно одземењето според членот 4 од оваа уредба.“

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат овластувањата издадени на деловните сојузи за вршење промет на жито на големо, со тоа што по тој срок да можат да го продаваат само затечениот запас на жито.

## Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 128  
15 јуни 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 358.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

## ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ

## Член 1

Во Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 52/59) во членот 43 на крајот на точката 3 точката се заменува со точка и запирка и по неа се додава нова точка 4, која гласи:

„4) со својата постапка во вршењето на дејностите предвидени во членот 63 од оваа уредба и со прописите донесени врз основа на тој член да му сторила штета на угледот на земјата или да ги смеќавала нормалните трговски односи со земјата во која ја врши таа дејност.“

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

## Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 129  
15 јуни 1960 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз-Тито, с. р.

## 359.

Врз основа на членот 70 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

## ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПЛАТАТА СПОРЕД ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ОДДЕЛНИ СЛУЖБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

1. За службениците што во одделни служби на државните органи и установи работат на определени работни места на кои може да се мери ефектот

во работата, може да се воведува плаќање според резултатите на работата постигнати во извршувањето на работите на тие работни места.

2. Како основ за пресметување на платите според ефектот на работата се земаат износите на основната и положајната плата за работните места за кои се воведува плаќање според ефектот на работата, а кои не можат да ги преминат рамките утврдени со прописите од точката 4 на оваа одлука.

3. Износот на основната плата што го има службеникот според звањето, претставува гарантиран дел на платата на службеникот.

4. Прописите за плаќањето на службениците според одредбите од оваа одлука, ги донесува државниот орган односно установа што воведува плаќање според ефектот на работата, во согласност со Сојузниот извршен совет.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 139

15 јуни 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,  
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

360.

Врз основа на членот 156 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ТРОШЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ

1. Одлука за доделување средства од резервниот фонд на политичкотериторијалните единици (во натамошниот текст: фондот) донесува претставничкиот орган на политичкотериторијалната единица.

Ако претставничкиот орган на политичкотериторијалната единица го овласти извршниот совет односно советот на народниот одбор надлежен за работите на финансиите да одобрат во итни случаи користење на средства на фондот за намените и до износите за кои се овластени, овие се должни дополнително да прибават одлука од претставничкиот орган за тоа доделување на средства од фондот.

2. Барањата за доделување средства од фондот му се поднесуваат на органот на управата во чија надлежност спаѓаат работите за чие финансирање се предлага употреба на средствата на фондот. Кон барањето се поднесува претсметка на употребата на средствата и документирано образложение.

Органот на управата во чија надлежност спаѓаат работите за чие финансирање се предлага употребата на средствата на фондот му го доставува барањето, со образложение и со своја оценка на оправданоста на барањето, на органот на управата надлежен за работите на финансиите, кој тоа барање со свое мислење и предлог му го доставува на извршниот совет односно на советот на народниот одбор надлежен за работите на финансиите.

Барање за доделување средства од фондот може да му поднесе на органот на управата надлежен за работите на финансиите и самиот орган на управата во чија надлежност спаѓаат работите за чие финансирање се предлага употреба на средствата на фондот.

Извршниот совет може да пропише постапка за поднесување на барањата.

3. Доделување средства од фондот може да се бара само за намените од членот 154 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи и ако за тоа постои вистинска потреба.

Како вистинска потреба, во смисла на претходниот став, се смета особено:

1) подмирување на расходите настанати како последица на вонредните околности, како што се поплава, суша, пожар и други елементарни непогоди и расходи за населението во таквите околности за набавка на потрошни добра (храна, лекови, облека, привремено сместување и слично) потребни за згрижување на загрозените;

2) покривање на вишокот на расходите над приходите според завршната сметка за извршувањето на буџетот на политичкотериторијалната единица (буџетски дефицит);

3) урамнотежување на приходите и расходите на буџетот на политичкотериторијалната единица во текот на годината, во случај на нерамномерно притекување на приходите (краткорочни позајмици);

4) исплата на минималните лични доходи на работниците во смисла на одредбите од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 26/58 и 1/59) и Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59);

5) санација на стопанска организација, кога таква санација ќе преземе политичкотериторијалната единица во смисла на одредбите од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 49/56);

6) санација на самостојна установа, кога таква санација ќе преземе политичкотериторијалната единица.

4. Од средствата на резервниот фонд на политичкотериторијалната единица од повисок степен можат за потребите од претходната точка да им се даваат позајмици на резервните фондови на политичкотериторијалните единици од понизок степен, ако од средствата на овие не можат да се покријат потребите што се подмируваат со средствата на фондот.

5. Потребите за санации и исплати на минималните лични доходи на работниците на оние стопански организации што уплатуваат средства во фондот од своите резервни фондови, се подмируваат првенствено од оној дел на фондот што се формира со уплати на средства од резервните фондови на стопанските организации.

Сите други потреби за кои можат да се користат средства на фондот, вклучувајќи ги и потребите за санации и исплати на минималните лични доходи на работниците на стопанските организации за кои е формиран заеднички резервен фонд, можат да се подмируваат само од оној дел на фондот што не се формира со уплати на средства од резервните фондови на стопанските организации.

6. Средствата на фондот можат да се даваат во вид на заем или без обврска за враќање.

Средствата за потребите од точката 3 под 3 на оваа одлука можат да се даваат во вид на позајмица, која се подмирува до крајот на буџетската година.

7. За користењето на средствата доделени од фондот корисникот на средствата е должен да води посебна евиденција.

Извештајот за потрошокот на средствата примени од фондот, заедно со документацијата, корисникот му го поднесува на органот на управата надлежен за работите на финансиите веднаш по потрошокот на средствата.

Ако користењето на средствата доделени од фондот се продолжува и по истекот на буџетската година во која се доделени, корисникот е должен на органот на управата надлежен за работите на финансиите да му поднесе и извештај за потрошокот на доделените средства до крајот на буџетската година.

8. Евиденцијата за приливот на средствата на фондот според изворите и за потрошокот на средствата на фондот според одделни одлуки, ја води банката кај која се извршува буџетот на политичкотериторијалната единица, при што таа посебно го искажува оној дел од средствата на фондот што се формира со уплати на средства од резервните фондови на стопанските организации, како и по-

трошокот на тој дел од средствата на фондот. За приливот и потрошокот на средствата на фондот, банката го известува секој месец органот на управата надлежен за работите на финансиите.

9. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Р. п. бр. 136  
15 јуни 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

### 361.

Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕЈСТВОТО ОД ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, ПЕНЗИИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОД ЗГРАДИ ВРЗ ЗДОБИВАЊЕТО СО ОДДЕЛНИ ПРАВА**

1. Одредбите на точката 1 од Одлуката за привремено отстранување дејството од зголемување на платите, пензиите и приходите од згради врз здобивањето со одделни права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/60) ќе се применуваат и по 1 јули 1960 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 135  
15 јуни 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

### 362.

Врз основа на членот 63 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

**ЗА ВРШЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ НА ДОМАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО**

1. При основањето на претпријатија во странство и при учествувањето во работењето на странските претпријатија, домашните стопански организации ќе постапат според одредбите од оваа одлука.

2. Да основува претпријатија во странство и да учествува во работењето на странски претпријатија може само домашна стопанска организација запишана во надворешнотрговскиот регистар за вршење надворешнотрговски работи.

Условот од претходниот став не мораат да го исполнуваат производствените стопански организации.

3. Домашна стопанска организација што сака да учествува во работењето на некое странско претпријатие, е должна покрај исполнувањето на условите од претходната точка, со договор со странското претпријатие да обезбеди увид во неговите деловни книги и документација, примање извештаи

за неговото работење и примање на неговите завршни сметки.

4. Домашната стопанска организација може во странство да основе само такво претпријатие односно да учествува во работењето само на такво странско претпријатие, кое според правната форма е такво што за неговите обврски домашната стопанска организација да одговара само со средствата внесени во него.

5. За основавање на претпријатија во странство и за учествување во работењето на странски претпријатија домашната стопанска организација може да употреби средства од своите фондови на основните и обртните средства, како и средства што за овие цели во вид на кредит ќе ги добие од овластена домашна банка.

6. Добивката во странски средства за плаќање, остварена во претпријатието што го основала во странство односно во странското претпријатие во чие работење учествува, домашната стопанска организација може да ја задржи во странство заради зголемување на средствата на тие претпријатија односно заради вложување во други претпријатија во странство, или може како издвоени средства да ги држи на своја посебна девизна сметка кај некоја овластена домашна банка.

Сојузниот извршен совет или органот што ќе го овласти тој може да определи добивката од ставот 1 на оваа точка да треба да се употреби делумно во онаа земја во која е остварена, и тоа за зголемување на средствата на претпријатието во кое е остварена или за вложување во други претпријатија во таа земја, оставајќи ѝ на домашната стопанска организација примерен дел од добивката за основавање претпријатија во други земји и за учествување во работењето на претпријатија во други земји, за држење на својата посебна девизна сметка кај некоја овластена домашна банка, како и за други намени во врска со редовното работење на домашната стопанска организација.

Ако домашната стопанска организација добивката од ставот 1 на оваа точка ја употреби за други намени а не за оние што се во тој став наведени, на вака употребената добивка ќе се примени во поглед на девизните обврски на домашната стопанска организација спрема општествената заедница. Наредбата за постапување со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58 и 30/59), а во поглед на нејзините диварски обврски спрема општествената заедница — прописите што важат за распределбата на вкупниот приход на односите домашни стопански организации.

Ако е според прописите на земјата во која е остварена добивката од ставот 1 на оваа точка дозволен нејзин трансфер, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, во спогодба со Комитетот за надворешна трговија, може по исклучок од одредбите на тој став, а во особено оправдани случаи, да определи домашната стопанска организација да е должна еден дел од таа добивка да ѝ продаде на овластената домашна банка според пресметковниот курс.

7. Домашната стопанска организација што сака да основе претпријатие во странство или да учествува во работењето на некое странско претпријатие, е должна да прибави одобрение од претседателот на Комитетот за надворешна трговија издадено во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, предвидено во членот 20 точка 4 од Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 73/45, 18/48, 53/52 и 26/60).

При поднесувањето на барањето за издавање на одобрението од претходниот став, домашната стопанска организација е должна да поднесе докази за тоа како е во односната земја регулирано прашањето за изнесување на противвредноста на сред-

ствата вложени во претпријатијата наведени во тој став и на добивката што ќе се оствари во тие претпријатија.

Ако домашната стопанска организација сака да учествува во работењето на некое странско претпријатие чиј предмет на работењето не е трговска дејност туку производство, изведуваче на градежни работи, транспорт или вршење на производителски услуги, пред поднесувањето на барањето за прибавување на одобрението од ставот 1 на оваа точка, таа е должна врз основа на поднесениот посебен елаборат да прибави мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната дејност, за економската оправданост, потребата и распологањето со стручни кадри за учествување во работењето на таквото странско претпријатие.

При издавањето на одобрение за вршење на дејностите од претходниот став, претседателот на Комитетот за надворешна трговија ќе го земе предвид и мислењето на сојузниот орган на управата од тој став.

8. Стопанската организација е должна да го известат Комитетот за надворешна трговија за престанокот на некој од условите од точ. 2 и 3 на оваа одлука, и тоа во срок од 30 дена од денот на престанокот.

9. Претседателот на Комитетот за надворешна трговија може, во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, да донесе решение за престанок на важењето на одобрението издадено врз основа на точката 7 од оваа одлука, како и на одобрението за вршење на работите од точката 1 на оваа одлука издадено според досегашните прописи, ако стопанската организација повеќе не исполнува некој од условите од точ. 2 и 3 од оваа одлука или ако повеќе не постои економска оправданост за вршење на дејностите од точката 1 на оваа одлука за кои го добила одобрението.

10. Стопанските организации што основале претпријатие во странство или што учествуваат во работењето на некое странско претпријатие се должни во своето книговодство да ги прокнижат сите имотнотправни односи со тоа странско претпријатие како и промените на овие односи.

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите во согласност со претседателот на Комитетот за надворешна трговија, може да донесе поблиски упатства за извршување на одредбата од претходниот став, определувајќи ги и податоците за дејностите од оваа одлука што се должни стопанските организации да ги поднесуваат.

11. Комитетот за надворешна трговија ќе води посебен регистар на стопанските организации што имаат или ќе добијат одобрение за вршење на дејностите од точката 2 на оваа одлука.

12. Стопанските организации што вршат некоја од дејностите од точката 2 од оваа одлука, а според досегашните прописи за тоа не добиле одобрение, се должни во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да му поднесат на Комитетот за надворешна трговија барање за издавање на одобрението од точката 7 на оваа одлука, а во срок од шест месеци од денот на приемот на решението со кое се издава наведеното одобрение односно се одбива барањето за неговото издавање, да ја усогласат својата дејност во странство со одредбите од оваа одлука.

Стопанските организации што веќе имаат одобрение за вршење на работите од точката 2 на оваа одлука, издадено според досегашните прописи, се должни во срок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да му поднесат на Комитетот за надворешна трговија заверен препис од тоа одобрение заради запишување во посебниот регистар од точката 11 на оваа одлука, а во срок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ја усогласат својата дејност во странство со одредбите од оваа одлука.

Ако стопанските организации не постапат според одредбите од претходните ставови на оваа точка, претседателот на Комитетот за надворешна трговија може да донесе решение со кое на тие стопански организации им го забранува натамошното вршење на дејностите од точката 2 на оваа одлука.

13. Против решението со кое се одбива давањето на одобрение од точката 7 на оваа одлука, против решението од точката 9 на оваа одлука за престанок на вршењето на работите за кои стопанската организација веќе добила одобрение и против решението со кое на стопанската организација според точката 12 став 3 на оваа одлука ѝ се забранува натамошното вршење на дејностите од точката 1 на таа одлука, стопанската организација може да му изјави жалба на Сојузниот извршен совет во срок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

14. Поблиски прописи за примена на оваа одлука ќе донесува, по потреба, Комитетот за надворешна трговија во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

15. Постапувањето противно на одредбите од оваа одлука претставува стопански престап од членот 15 став 1 точка 15 на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46, 3/49 и 46/51).

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 137

15 јуни 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,  
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

### 363.

Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Сојузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА

1. Се определуваат највисоките продажни цени за следните видови сурови кожи:

|                                                        |               | дин./кг |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1) говедска, истресена од сол, до 17 кг тежина:        | категиорија А | 300     |
|                                                        | Б             | 270     |
|                                                        | В             | 240     |
| 2) говедска, истресена од сол, над 17 до 26 кг тежина: | категиорија А | 250     |
|                                                        | Б             | 225     |
|                                                        | В             | 200     |
| 3) говедска, истресена од сол, над 26 кг тежина:       | категиорија А | 225     |
|                                                        | Б             | 200     |
|                                                        | В             | 180     |
| 4) јунечка, без глава и нозе, истресена од сол:        | категиорија А | 435     |
|                                                        | Б             | 390     |
|                                                        | В             | 350     |
| 5) телешка, без глава и нозе, истресена од сол:        | категиорија А | 675     |
|                                                        | Б             | 610     |
|                                                        | В             | 540     |
| 6) ситна овча, кавлак, суна-та и стрижена, сува:       | Прима А       | 600     |
|                                                        | II А          | 450     |
|                                                        | III А         | 300     |
|                                                        | IV А          | 150     |

|                             |         |                |
|-----------------------------|---------|----------------|
| 7) ситна јагнешка, сува:    | Прима А | дин./кг<br>650 |
|                             | II А    | 488            |
|                             | III А   | 325            |
|                             | IV А    | 163            |
| 8) коњска, истресена од сол |         | 150            |
| 9) козја, сува              |         | 450            |

Цените од претходниот став важат како највисоки продажни цени на откупните претпријатија односно производителите франко натоварено во местото на откупното претпријатие односно производителот.

Покрај цените од ставот 1 под 1, 2, 3, 4, 5 и 8 на оваа точка можат да се засметаат и следните премии за говедска, јунечка и телешка кожа, како и премија за коњска кожа симната без оштетување:

| Категорија | за сметување<br>без оштетување | за сортирање<br>по тежиски<br>категории | за сортирање<br>по пасиски<br>категории |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|            | дин./кг                        | дин./кг                                 | дин./кг                                 |
| А          | 10                             | 5                                       | 10                                      |
| Б          | 10                             | 5                                       | 5                                       |
| В          | 10                             | 5                                       | —                                       |

Покрај цените од ставот 1 под 7 на оваа точка за ситна јагнешка сува кожа до 700 грама — квалитет крзнарска стока, може да се засметува и премија за одделни квалитети, и тоа:

|         |         |
|---------|---------|
|         | дин./кг |
| Прима А | 80      |
| II А    | 60      |
| III А   | 40      |
| IV А    | 20      |

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите на стокосниот промет, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, може да го пропише начинот за засметување на премиите, како и што се подразбира под квалитет на крзнарска стока во смисла на претходните ставови.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат цените и премиите за производите од точката 1 на оваа одлука определени во точката I под 12 на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58).

Упатството за начинот на засметување на премиите за сурова крупна кожа и за ситна јагнешка сува кожа од крзнарски квалитет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) останува во сила.

4. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на стокосниот промет да може, по потреба, да донесува поблиски прописи за примена на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 138  
15 јуни 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

364.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. На службениците што во сојузните органи на управата работат на разработка и усовршување на

системот во одделни области, на планирање или на подготвување сложени анализи и други елаборати и предлози и што се истакнуваат со особени способности и даваат извонредни резултати во работата, може да им се додели посебен додаток до износот од 15.000 динари месечно.

2. Според карактерот на работите во одделни органи, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет определува во кои сојузни органи на управата може да се доделува посебен додаток.

3. Решението за доделување додаток на одделни службеници, во границите на одобрените средства, го донесува посебна комисија на Сојузниот извршен совет, по предлог од старешината на соодветниот орган.

Кога ќе престанат причините од точката 1 на оваа одлука поради кои е даден додатокот Комисијата, по предлог од старешината на органот, ќе донесе решение за укинување на додатокот.

4. Со договор може, по исклучок, да се определи додаток во износ поголем од 15.000 динари. За склучување на таков договор е потребна согласност од Сојузниот извршен совет.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 133  
15 јуни 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

365.

Врз основа на членот 34 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ И УПРАВНИ ПРАШАЊА

1. Се укинува Одборот на Сојузниот извршен совет за организациони и управни прашања.

2. Во делокругот на Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет спаѓаат, покрај работите наведени во членот 37 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, и прашањата на организацијата на државната управа и на јавните служби, како и претресувањето на нацрти на изборни прописи.

3. Во делокругот на Одборот на Сојузниот извршен совет за буџет и службенички прашања спаѓаат, покрај прашањата наведени во членот 38 став 7 на Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, и прашањата на внатрешната организација на сојузните органи на управата и другите управни прашања што не се во делокруг на други одбори.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 134  
15 јуни 1960 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.



366.

Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТ И СЛУЖБЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одборот за буџет и службенички прашања на сојузниот извршен совет, покрај членовите именувани со одлуките на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 202 од 16 мај 1958 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58) и Р. п. бр. 320 од 23 декември 1959 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59), се именува за член на Одборот Џемал Биједиќ, секретар на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација.

2. Се разрешува од функцијата на член на Одборот за буџет и службенички прашања на Сојузниот извршен совет др Леон Гершковик, досегашен секретар на сојузниот извршен совет за законодавство и организација.

Р. п. бр. 127

15 јуни 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

367.

Врз основа на членот 22 од Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ

##### 1. Даночни обврзници

###### Член 1

Даночни обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните, во смисла на членот 6 од Законот за данокот на личниот приход на граѓаните (во натамошниот текст: законот), се граѓани и граѓански правни лица што остваруваат приходи на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, данок на приходите од авторски права или данок на доход, ако е годишниот чист приход поголем од 700.000 динари.

Даночни обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните се и граѓаните и граѓанските правни лица што остваруваат приходи од странство по основот на работен однос, пензија, авторско право, право од патенти и технички усовршувања или приходи од стопанска дејност или имот, ако е годишниот чист приход од тие извори или заедно со чистиот приход остварен во Југославија поголем од 700.000 динари.

Не се сметаат за даночни обврзници на овој данок граѓаните и граѓанските правни лица што не остваруваат приходи на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход или данок на приходите од авторски права, без оглед на тоа што остваруваат приходи на кои се плаќа данок на доход или други приходи.

Како даночни обврзници на овој данок се сметаат и странските држави и странските јавни правни лица ако во Југославија остварат приходи на кои според соодветните прописи се плаќа данок на приходите од авторски права и ако вкупниот годишен чист приход од авторски права и од приходи подложни на данок на доход преминува 700.000 динари.

## 2. Чист приход

### Член 2

Во чистиот приход на даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните според членот 2 од законот влегуваат износите на приходите на кои се плаќаат придонесот за буџетите од личниот доход, данокот на приходите од авторски права и данокот на доход остварен во годината за која се врши облог со овој данок, по одбивање на сите даноци, на општинскиот локален данок и на другите придонеси што се плаќаат од тие приходи. Во чистиот приход влегуваат:

1) личниот доход од работен однос (постојан, привремен, дополнителен), и тоа во случаите кога придонесите се пресметуваат врз бруто износот на личниот доход — по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход, на придонесот за социјално осигурување, на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход и на месниот самопридонес во пари, а во случаите кога придонесите се пресметуваат врз нето износот на личниот доход — по одбивање на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход и на месниот самопридонес во пари;

2) личниот доход што се остварува во вид на пензија и на други примања по основот на социјално осигурување, по одбивање на придонесите што се плаќаат на тие приходи;

3) приходите на кои се плаќа данок на доход, по одбивање на данокот на доход, на општинскиот локален данок, на месниот самопридонес во пари и на другите даноци и придонеси за кои ќе биде предвидено да се плаќаат од приходите подложни на данок на доход.

Ако даночната основица на данокот на доход ја сочинува прометот или бруто приходот, во чистиот приход влегува прометот односно бруто приходот, по одбивање на данокот, на општинскиот локален данок, на месниот самопридонес во пари и на другите даноци и придонеси за кои ќе биде предвидено да се плаќаат од тие приходи;

4) приходите од авторски права, по одбивање на данокот и придонесите што се плаќаат на тие приходи;

5) приходите од странство по основот на работен однос, пензија и други слични примања, приходите на кои во Југославија би се плаќал данок на доход кога од таков извор би биле остварени во Југославија и приходите од авторски права, по одбивање на данокот и на другите придонеси што се платени на тие приходи;

6) приходите од авторски права остварени во странство на кои во странство е платен данок, по одбивање на трошоците потребни за остварување на тие приходи и на платениот данок. Трошоците потребни за остварување на таквите приходи ќе се утврдат на начинот пропишан во Наредбата за височината и начинот на утврдување на трошоците во постапката за пресметување и наплата на данокот на приходите од авторските права („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/60). Податоците потребни за пресметување на трошоците даночниот обврзник е должен да ги поднесе со даночната пријава.

### Член 3

Во чист приход не влегуваат и не влијаат врз височината на овој данок, покрај приходите од членот 11 на законот, и:

1) приходите од работен однос што според Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 52/58 и 47/59) и според прописите донесени врз основа на тој закон не се сметаат како лични доходи од работен однос или се ослободени од придонесот за буџетите од личниот доход;

2) приходите што според Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56, 16/58, 6/59, 48/59, 52/59 и 12/60) не се сметаат како приходи подложни на данок на доход или се од него трајно или привремено ослободени — за времето додека

трае ослободувањето, како и приходите што со даночно олеснение се ослободени од данокот на доход;

3) приходите ослободени од данокот на личниот приход на граѓаните според Уредбата за ослободувањата од данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59);

4) инвалидските принадлежности ослободени од данокот според Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/57, 44/58, 42/59 и 48/59) и според Законот за мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/59).

#### Член 4

При утврдувањето на чистиот приход од земјиште, во чистиот приход на даночниот обврзник на данокот на личниот приход на граѓаните влегува соодветниот дел на катастарскиот приход според бројот на членовите на домаќинството кои на 1 јануари на годината за која се врши облог со данок на личниот приход на граѓаните биле повозрасни од 18 години, намален со соодветниот дел од обложениот данок на доход, од општинскиот локален данок, од месниот самопридонес во пари и од другите придонеси.

Пример:

Домаќинство на даночен обврзник со 4 члена повозрасни од 18 години има годишен катастарски приход од земјиште од 400.000 динари, а покрај тоа даночниот обврзник остварил чист приход од работен однос од 700.000 динари. Катастарскиот приход од 400.000 динари е обложен со данок на доход по нормата од 22% во 88.000 динари, а со општински локален данок по нормата од 10% во 40.000 динари и со местен самопридонес по нормата од 2% во 8.000 динари, така што вкупното даночно задолжување да изнесува 136.000 динари.

Делот на катастарскиот приход што сразмерно отпаѓа на даночниот обврзник изнесува 100.000 динари (400.000 : 4 члена на домаќинството), а соодветниот дел на даночното задолжување изнесува 34.000 динари (136.000 : 4 члена на домаќинството). Спрема тоа, чистиот приход пресметан од катастарскиот приход што сразмерно отпаѓа на даночниот обврзник изнесува во овој случај 66.000 динари (100.000 — 34.000). Кога на овој износ ќе му се додаде чистиот приход на даночниот обврзник остварен од работен однос во износ од 700.000 динари, вкупниот чист приход изнесува 766.000 динари.

### 3. Даночна основица и даночни норми

#### Член 5

Даночната основица на данокот на личниот приход на граѓаните, во смисла на членот 7 од законот, ја сочинува чистиот приход на даночниот обврзник остварен во текот на годината за која се врши облог со тој данок, намален со износот од 700.000 динари односно со целиот износ на чистиот приход утврден од приходот на кој се плаќа данок на доход, ако тој чист приход го преминува износот од 700.000 динари.

На даночниот обврзник кој во домаќинството е единствен стопанисувач а издржува жена, малолетни деца и деца на редовно школување или родители неспособни за стопанисување, утврдената даночна основица му се намалува за 50.000 динари за секој таков член на домаќинството, но најмногу до 200.000 динари (член 8 на законот).

#### Член 6

Ако вкупниот чист приход на даночниот обврзник го преминува годишниот износ од 700.000 динари и ако е во тој чист приход содржан само чистиот приход од работен однос или само чистиот приход од авторски права, или ако е тој чист приход и од работен однос и од авторски права, или, најпосле, ако е во него содржан и чист приход до 700.000 динари утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход, даночната основица во сите тие случаи ја сочинува вкупниот чист приход намален за 700.000 динари.

На вака утврдените даночни основици се применуваат даночните норми од членот 9 на законот.

Примери:

1. Ако граѓанин има годишен чист приход само од работен однос, или само од авторски права, или од обата тие извори — — — — Динари 800.000

— по одбивање на чистиот приход од — — — — „ 700.000

— доночната основица изнесува — — — — „ 100.000

— данокот на личниот приход на граѓаните по нормата од 5% на 100.000 динари изнесува — — — — „ 5.000

2. Ако граѓанинот од претходниот пример покрај чистиот приход од работен однос или од авторски права или од обата извори од — — — — Динари 800.000

има и чист приход утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход — — — — „ 400.000

вкупниот чист приход изнесува — — — — „ 1.200.000

по одбивање на истиот приход од — — — — „ 700.000

даночната основица изнесува — — — — „ 500.000

данокот на личниот приход на граѓаните изнесува:

а) на Динари 250.000 — — — — „ 12.500

б) на понатамошните Динари 250.000 по нормата од 10% — — — — „ 25.000

Вкупно данок — — — — Динари 37.500

#### Член 7

Ако е во вкупниот чист приход, покрај чистиот приход од работен однос, или покрај чистиот приход од авторски права, или, најпосле, покрај чистиот приход од работен однос и од авторски права, содржан и чист приход поголем од 700.000 динари утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход, даночната основица ја сочинува вкупниот чист приход намален со целиот износ на чистиот приход утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход, без оглед на неговиот износ.

На даночните основици утврдени на начинот изложен во претходниот став се применуваат даночните норми наведени во членот 10 од законот. Височината на даночната норма што се применува врз даночната основица се определува според височината на вкупниот чист приход во кој е содржан и чистиот приход утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход.

Пример:

Ако граѓанин има:

а) чист приход само од работен однос, или само од авторски права или од обата тие извори — — — — Динари 400.000

б) чист приход утврден од приходите на кои се плаќа данок на доход — — — — „ 800.000

вкупниот чист приход изнесува — — — — „ 1.200.000

по одбивање на целиот чист приход под б) — — — — „ 800.000

даночната основица изнесува — — — — „ 400.000

а данокот на личниот приход на граѓаните изнесува на даночната основица од Динари 400.000 по нормата од 10%, што му одговара на вкупниот чист приход од Динари 1.200.000 — — — — „ 40.000

#### Член 8

Данокот на личниот приход на граѓаните според претходниот член не може да се обложи во износ поголем од износот на данокот по нормата што е непосредно пониска од соодветната норма, наголемен за 50% од разликата на чистиот приход поради која би требало да се примени повисока даночна норма (член 10 став 2 од законот).

Примери:

Даночниот обврзник има чист приход утврден од основицата на данокот на доход во износ од 750.000 динари, чист приход од работен однос од

350.000 динари и чист приход од авторски права од 420.000 динари, што вкупно изнесува 1.520.000 динари. Даночната основица на данокот на личниот приход на граѓаните изнесува 770.000 динари (1.520.000 — 750.000). Ако на даночната основица од 770.000 динари би се применила даночна норма од 15%, што му одговара на вкупниот износ на фактичниот чист приход, така добиениот данок би изнесувал 115.500 динари ( $770.000 \times 15\%$ ). Меѓутоа, ако на истата даночна основица (770.000 динари) се примени непосредно пониска даночна норма (10%), се добива данок во износ од 77.000 динари. Разликата меѓу фактичниот чист приход (1.520.000 динари) и најголемиот чист приход за кој уште важи непосредно пониската даночна норма (1.500.000 динари) изнесува 20.000 динари. Кога 50% од таа разлика или 10.000 динари ќе му се додадат на данокот од 77.000 динари, вкупниот данок на личниот приход на граѓаните на овој даночен обврзник ќе изнесува 87.000 динари ( $77.000 + 10.000$ ) а не 115.500 динари. Колку би изнесувал ако врз основицата од 770.000 динари би била применета нормата од 15%, што би му одговарала на фактичниот вкупен чист приход од 1.520.000 динари.

Ако данокот на личниот приход на граѓаните се означи со „д“, даночната основица со „о“, даночната норма што ѝ одговара на височината на вкупниот годишен чист приход на даночниот обврзник со „вн“, непосредно пониската даночна норма со „нн“, а разликата меѓу фактичниот вкупен годишен чист приход и највисокиот износ на чистиот приход што повлекува примена на непосредно пониската даночна норма — со „р“, тогаш при пресметувањето на данокот на личниот приход на граѓаните по скалата на даночните норми од членот 10 на законот се пресметува данокот по следните формули.

Кога врз даночната основица се применува соодветната норма, данокот се пресметува по формулава:

$$д = \frac{о \times вн}{100} = \frac{770.00 \times 15}{100} = 115.500$$

Меѓутоа, кога на истата даночна основица треба да се примени пониска даночна норма, поради примена на наведеното правило, данокот се пресметува по формулава:

$$д = \frac{о \times нн}{100} + \frac{р}{2} = \frac{770.000 \times 10}{100} + \frac{20.000}{2} = 77.000 + 10.000 = 87.000.$$

#### 4. Постапка за облог со данок

##### Член 9

Даночниот обврзник е должен во текот на јануари секоја година да поднесе даночна пријава за остварените приходи во изминатата година (член 13 од законот).

Ако даночниот обврзник има живеалиште односно седиште во странство, исплатителот на приходите во земјата е должен во рокот од претходниот став за исплатените приходи на таквото лице да му достави извештај на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје (таквиот исплатител) има седиште односно живеалиште, и тоа без оглед на износот на исплатените приходи.

Даночните обврзници што остварените приходи подложни на данок на личниот приход на граѓаните ги евидентираат на жиро сметка кај банката или во даночна книшка, не се должни за тие приходи да поднесуваат даночна пријава според образецот пропишан со овој правилник, ако тие приходи во рокот предвиден во членот 13 на законот му ги пријават на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на начинот определен со Одлуката за начинот за евидентирање на приходите подложни на данокот на личниот приход на граѓаните и за посебниот начин

за поднесување даночни пријави за облог со овој данок („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59).

##### Член 10

Даночната пријава му се предава на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник.

Даночната пријава се поднесува според образецот што е објавен кон овој правилник и е негов составен дел.

##### Член 11

Даночниот обврзник што во изминатата година остварил приходи на кои се плаќа данок на доход, а облог со тој данок не му е извршен до денот на поднесувањето на даночната пријава за облог со данок на личниот приход на граѓаните, е должен во таа пријава да го назначи нето приходот како основица на данокот на доход што ја пријавил во даночната пријава за облог со данок на доход.

Ако даночниот обврзник од претходниот став нема поднесено даночна пријава за облог со данок на доход, тој е должен во даночната пријава на данокот на личниот приход на граѓаните да го назначи нето приходот како основица за облог со данок на доход.

Во случајот од претходниот став даночниот обврзник е должен кон даночната пријава за облог со данок на личниот приход на граѓаните да приложи и посебна спецификација, во која ќе го искаже бруто приходот од изворите на кои се плаќа данок на доход и поединечните трошоци што се признаваат при утврдувањето на основицата за данокот на доход.

##### Член 12

Даночната основица ја утврдува и облогот со данок го врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно седиштето на даночниот обврзник.

Облогот со данок на личниот приход на граѓаните во случаите од членот 9 став 2 на овој правилник го врши органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа седиштето односно живеалиштето на исплатителот на приходите подложни на тој данок.

Ако органот на управата од претходниот став узнеа дека лице од членот 9 став 2 на овој правилник, покрај приходите во таа општина, остварило и приходи на подрачјето на други општини, ќе прибави податоци за тие приходи и, ако на неговото подрачје даночниот обврзник го остварил најголемиот износ на чистиот приход, ќе изврши облог со данок на личниот приход на граѓаните според вкупниот износ на чистиот приход. Во противно, заради облог со данок ќе му ги достави сите прибавени податоци за приходите на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на онаа општина на чие подрачје даночниот обврзник од членот 9 став 2 на овој правилник го остварил најголемиот износ на чистиот приход.

Согласно со одредбите на членот 7 од Уредбата за данокот на доход, а во врска со членот 19 од законот, обложениот данок на личниот приход на граѓаните во случаите од претходниот став се дели меѓу општините сразмерно со чистиот приход што даночниот обврзник го остварил на нивното подрачје, и во тие општини се наплатува и се книжи.

За даночните обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните што во изминатата година оствариле само приходи од работен однос и од авторски права, како и за даночните обврзници што во изминатата година покрај тие приходи оствариле и приходи подложни на данок на доход, ако тој данок во времето на поднесувањето на даночните пријави за облог со данок на личниот приход на

граѓаните веќе бил обложен, органот на управата на општинскиот народен одбор од претходниот став ќе донесе решение за облог со данок на личниот приход на граѓаните.

За даночните обврзници на данокот на личниот приход на граѓаните означени во членот 11 од овој правилник органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите за облог со овој данок ќе ја определи височината на аконтацијата на данокот со писмено решение. Конечниот облог со данок на личниот приход на граѓаните за овие даночни обврзници ќе се изврши дури тогаш кога ќе се изврши облогот со данокот на доход.

Решението за облогот со данок на личниот приход на граѓаните, како и решението за определување на аконтацијата на овој данок, мора да биде образложено.

#### Член 13

На приходите од членот 7 ст. 2 и 4 на законот, даночниот обврзник е должен до крајот на февруари на годината што ѝ следува на годината во која е остварен приходот, покрај данокот што отпаѓа на претходната година (годината во која е остварен приходот), да плати аконтација на данокот на личниот приход на граѓаните кој отпаѓа на другите години на кои е поделен приходот.

Аконтацијата на данокот на приходите од претходниот став за годините што ѝ следуваат на годината во која е остварен приходот што се дели, се утврдува сразмерно со учеството на тој приход во вкупниот чист приход на годината во која е остварен.

#### Примери:

1. Даночен обврзник остварил чист приход во 1960 година:

|                                                                                                                      |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| а) од редовен работен однос — — — — —                                                                                | Динари | 500.000 |
| б) од дополнителен работен однос — — — — —                                                                           | "      | 100.000 |
| в) од земјиште (катастарски приход по одбивање на данокот, локалниот данок и придонесот) — — — — —                   | "      | 100.000 |
| г) од авторски творби од членот 7 став 2 на законот (вкупно 1.500.000 динари) од што отпаѓа на 1960 година — — — — — | "      | 500.000 |
| д) од други авторски творби — — — — —                                                                                | "      | 200.000 |

Вкупно чист приход — — — — — Динари 1.400.000

|                                                      |        |         |
|------------------------------------------------------|--------|---------|
| по одбивање на неоданочливиот минимум од — — — — —   | Динари | 700.000 |
| даночната основица за 1960 година изнесува — — — — — | "      | 700.000 |
| данокот изнесува:                                    |        |         |
| — на Динари 500.000 — — — — —                        | "      | 37.500  |
| — на Динари 200.000 — — — — —                        | "      | 30.000  |

Вкупно данок за 1960 година Динари 67.500

2. Даночната аконтација на чистиот приход под точката г) од горниот пример од 500.000 динари се определува посебно за 1961 а посебно за 1962 година, и тоа во процент од обложениот данок за 1960 година, кој му одговара на односот на тој чист приход спрема вкупниот чист приход од 1960 година од 1.400.000 динари. Така пресметаниот процент изнесува 35,7% а даночната аконтација според тој процент на износот на данокот за 1960 година од 67.500 динари изнесува 24.097 динари. Според тоа, вкупниот данок на личниот приход на граѓаните, вклучувајќи го данокот по конечниот облог за 1960 година и даночната аконтација за 1961 и 1962 година — изнесува 115.694 динари (67.500 + 24.097 × 2).

#### Член 14

Против решението на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите за облогот со данокот на личниот приход на граѓаните, како и против решението за определување на аконтацијата на овој данок, даночниот обврзник може да му изјави жалба на органот на управата на околинскиот народен одбор

надлежен за работите на приходите во срок од 15 дена од денот на доставата на решението за облогот со данокот односно на решението за определување аконтацијата на овој данок.

Органот од претходниот став е должен во срок од 30 дена од денот на приемот на жалбата да донесе решение за неа.

#### Член 15

Приходите се сметаат за остварени во годината во која се примени (исплатени).

По исклучок од претходниот став, редовните примања од редовен работен однос што се исплатуваат месечно или во пократки срокови напред, се сметаат за приходи на годината на која се однесуваат.

Нето личниот доход од редовен работен однос кој на работниците и службениците на стопанските организации им се исплатува според завршната сметка се смета за остварен во годината во која е исплатен.

Ако даночниот обврзник по поднесувањето на даночната пријава прими приходи од ставот 2 на овој член, тој е должен во срок од 15 дена од денот на приемот со поднесок да го извести за тие приходи органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на приходите на чие подрачје има живеалиште.

#### Член 16

Во поглед на собирањето на податоците за облогот со данок на личниот приход на граѓаните, наплатата, гаранцијата, застареноста, плаќањето на интерес поради неблагоприятна уплата на данокот и сето друго во врска со облогот и наплатата на овој данок, ако со законот не е предвидено поинаку, согласно ќе се применуваат соодветните одредби на прописите за данокот на доход.

#### Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за извршување на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/59 и 17/60).

#### Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и на облогот со данок на личниот приход на граѓаните за 1960 година.

Бр. 13-14958/1

15 јуни 1960 година

Белград

Државен секретар  
за работите на финансите,  
Никола Минчев, с. р.

Општински народен  
одбор

Датум на приемот на  
пријавата:

Околински народен  
одбор

Реден број на списокот  
под кој е запишана  
пријавата:

Реден број на даноч-  
ниот распоред:

(пополнува финанси-  
скиот орган)

### ДАНОЧНА ПРИЈАВА

за облог со данок на личниот приход на граѓаните  
за 19— година

#### I. Општи податоци

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Фамилијарно и родено<br>име на даночниот<br>обврзник | Адреса<br>Занимање (место, општина,<br>улица и број на<br>куќата) |
| _____                                                | _____                                                             |
| _____                                                | _____                                                             |
| _____                                                | _____                                                             |

Број на членовите на домаќинството на даночниот обврзник што се повозрасни од 18 години —

Назив, седиште и поблиска адреса на органот, установата, стопанската или друга организација или приватниот работодавач со кој е даночниот обврзник:

а) во постојан работен однос:

Назив: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Улица и број на куќата: \_\_\_\_\_

б) во постојан хонорарен работен однос:

Назив: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Улица и број на куќата: \_\_\_\_\_

## II. Податоци за остварените приходи

1. Годишен чист приход од постојан работен однос — — — Динари \_\_\_\_\_

2. Годишен чист приход од постојана хонорарна работа — — — " \_\_\_\_\_

3. Годишен чист приход од привремен и дополнителен работен однос — — — " \_\_\_\_\_  
(назив и поблиска адреса на исплатителите) \_\_\_\_\_

4. Годишен чист приход од авторски права — — — " \_\_\_\_\_  
(назив и поблиска адреса на исплатителите) \_\_\_\_\_

Вкупно (1—4) — — — " \_\_\_\_\_

5. Приходи на кои се плаќа данок на доход:

а) од селско стопанство (катастарски приход)  
за 19 — година

во општина — околија —  
на име \_\_\_\_\_

Дел од приходот што отпаѓа на даночниот обврзник

Динари \_\_\_\_\_

Дел од данокот, локалниот данок, месниот самопридонес и др. што отпаѓа на даночниот обврзник

Динари \_\_\_\_\_

Чист приход — — — Динари \_\_\_\_\_

б) од зграда  
за 19 — година

во општина — околија —  
на име \_\_\_\_\_

Нето приход (даночна основица)  
Динари \_\_\_\_\_

Данок, локален данок, месен самопридонес и друго

Динари \_\_\_\_\_

Чист приход — — — Динари \_\_\_\_\_

в) од самостојни занимања и друг имот (да се назначи занимањето)  
за 19 — година

во општина — околија —  
на име \_\_\_\_\_

Нето приход (даночна основица)  
Динари \_\_\_\_\_

Данок, локален данок, месен самопридонес и друго

Динари \_\_\_\_\_

Чист приход — — — Динари \_\_\_\_\_

Вкупно чист приход (под 5) — — — " \_\_\_\_\_

Вкупен чист приход (1 до 5) — — — " \_\_\_\_\_

(и со букви: \_\_\_\_\_)

Даночна основица на данокот на личниот приход на граѓаните — Динари \_\_\_\_\_

(Датум)

(Потпис на даночниот обврзник)

Забелешка: Во точ. 3 и 4 подносителот на даночната пријава е должен да го запише називот и поблиската адреса на секој исплатител посебно.

368.

Врз основа на членот 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

## ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН ПРАВИЛНИК)

### Член 1

Во Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 73/45, 18/48 и 53/52) во членот 20 став 1 зборовите: „Народната банка“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на Комитетот за надворешна трговија, издадено во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите“.

Во истиот член став 4 зборот: „Исто“ се заменува со зборовите: „Одредбата од ставот 1 на овој член“.

### Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-15176/1

18 јуни 1960 година

Белград

Државен секретар  
за работи на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

369.

Врз основа на членот 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 45/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

## НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ОД ИЗНОСИТЕ НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРЕМИСКИ РЕЗЕРВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ КОЈ МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАЕМИ

1. Во Наредбата за утврдување височината на процентот од износите на штедните влогови и на математичките премиски резерви за осигурување на животот кој може да се употребува за давање определени заеми („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/59) во точката 2 став 1 на крајот на текстот под 8 точката се заменува со точка и запирка и по неа се додава нов текст под 9, кој гласи:

„9) за набавки и адаптации на основни средства што ги вршат занаетчиските стопански организации (производствени и услужни) за вршење на својата основна дејност.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-5597/1  
23 јуни 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

### 370.

Врз основа на членот 24 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

#### НАРЕДБА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕТО ОД ЧЛ. 20 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН ПРАВИЛНИК)**

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за начинот на издавање одобрението од чл. 20 на Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник) „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53).

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 09-15177/1  
18 јуни 1960 година  
Белград

Државен секретар  
за работите на финансиите,  
Никола Минчев, с. р.

### 371.

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за регулирање производството и прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/50) и членот 14 оддел I под а) точка 7 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за народно здравје донесува

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА И ПРЕПАРАТИ КОИ СЕ СМЕААТ ЗА ОТРОВИ**

1. За отрови, во смисла на Уредбата за регулирање производството и прометот на отрови, се сметаат следните хемикалии, дроги и препарати:

- 1) Алдрин, со 10% и повеќе активна супстанција,
- 2) Алуминиумфосфид,
- 3) Бел фосфор,
- 4) Цијановодородна киселина (HCN) и нејзини соли,
- 5) Цинкфосфид и други во вода растворливи цинкови соли,
- 6) Деметон,
- 7) Диелдрин, со 10% и повеќе активна супстанција,
- 8) Димефокс,
- 9) Динитро-бутилфенол (DNBP),
- 10) Динитро-ортокрезол (DNOC),
- 11) Ендрин,
- 12) Фосдрин,
- 13) Фосфамидон,
- 14) HCN (технички хексахлорциклохексан), со над 20% активна супстанција,

15) Хлордан, со 10% и повеќе активна супстанција,

16) Соединенија на арсен  
17) Соединенија на жива,  
18) Линдан, со 10% и повеќе активна супстанција,

19) Метилбромид,  
20) Метилдеметон,  
21) Метилпаратион,  
22) Натриумфлуорацетат,  
23) Никотин,  
24) Паратион,  
25) Стрихнин и негови соединенија,  
26) Талиум, негови соли и производи што содржат талиум,

27) Тиодан,  
28) Токсафен, со над 10% активна супстанција,  
29) Шрадан,  
30) Жолти масла,  
31) Алдрин, со под 10% активна супстанција,  
32) Анту,  
33) DD (дихлорпропан, дихлорпропилен),  
34) DDT, со над 20% активна супстанција,  
35) Дијазином,  
36) Диелдрин, со под 10% активна супстанција,  
37) Диптерекс,  
38) HCN (технички хексахлорциклохексан), со до 20% активна супстанција,

39) Хлордан, со до 10% активна супстанција,  
40) Хлортион,  
41) Соединенија на кумарин, со над 1% активна супстанција,

42) Нагризувачки материји (каустична сода, концентрирана сумпорна и хлороводородна киселина, оксална, хромна, тиогликолна киселина, фенол и негови соединенија, формалдехид и др.),

43) Линдан, со под 10% активна супстанција,  
44) Малатион,  
45) Металдехид,  
46) Метил-алкохол,  
47) Метол,  
48) Натриумнитрит,  
49) Нитробензол,  
50) Парадихлорбензол,  
51) Рогор,  
52) Сумпорјагленик,  
53) Тиометон,  
54) Токсафен, со до 10% активна супстанција.

2. Отровите наведени во точката 1 под 1 до 30 на ова решение се сметаат за отрови со особено јако дејство.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 01—1160/1  
14 јуни 1960 година  
Београд

Секретар  
за народно здравје,  
др Херберт Краус, с. р.

### 372.

Врз основа на членот 175 ст. 1 и 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), членот 1 точка 18 и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на сојузните матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/59 и 8/60), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, Управата за царини прошишува

#### ПРАВИЛНИК

**ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА**

##### 1. Општи одредби

###### Член 1

Одредбите од овој правилник се однесуваат на службениците во царинската служба на кои им се

определуваат звањата царински надзорник, цариник и царински инспектор.

#### Член 2

Лицата што се примаат во царинска служба за приправници за звањето царински надзорник треба да имаат најмалку завршено осумгодишно училиште или на него рамна спрема.

За приправници за звањето цариник е потребно завршено средно економско училиште или завршена гимназија. По исклучок, за приправници за звањето цариник можат да бидат назначени и лица со некој друг вид школска спрема од соодветен ранг (средно техничко или друго училиште).

#### Член 3

Приправнички стаж постои за звањата царински надзорник и цариник.

Приправничкиот стаж трае две години.

За приправник се назначува лице што нема потребна пракса и положен стручен испит.

#### Член 4

Службеник што од друга служба преминува во царинската служба, а не положил стручен испит, е должен да го положи испитот според одредбите од овој правилник во срок од една година од денот на преминувањето во царинската служба.

Ако таков службеник го положил испитот за звањето кое е од иста група како и звањето во кое треба да се назначи, ќе полага дополнителен испит од она градиво што не е содржано во градивото на стручниот испит што го положил.

Градивото на дополнителниот испит од претходниот став го определува Управата за царини.

Службеникот од ставот 2 на овој член што ќе добие звање повисоко од почетното, не полага испит од градивото на општиот дел на стручниот испит.

### II. Стручна обука на приправниците

#### Член 5

За време на приправничкиот стаж приправникот се наоѓа на стручна (практична) обука.

Целта на стручната обука е приправникот во текот на стабот со практична работа и со учење, под надзор и според определена програма, да ги запознае работите на одделни работни места за кои се предвидени службеници со соодветни звања.

#### Член 6

Приправниците за звањето царински надзорник го поминуваат приправничкиот стаж на соодветни работни места во царински оддели (на железничка станица, во лука или пристаниште, на друмски или двосопственички премин), царински магацини и на соодветни административни работи во царинарница.

Приправниците за звањето цариник го поминуваат приправничкиот стаж на соодветни работни места во царински оддели (на железничка станица, во лука, на речно или воздухопловно пристаниште и на друмски премин), тарифски отсеци во царинарници, отсеци на консигнација, царински магацини, стоваришта и складови, како и на соодветни административни и административно-казнени работи во царинарница.

Програмата на стручната обука за приправниците за звањата царински надзорник и цариник на одделни работни места ја определува директорот на Управата за царини.

Управникот на царинарницата е должен да го запознае приправникот со програмата на стручниот испит што ќе го полага.

Управникот на царинарницата се грижи приправникот да ги мине сите соодветни работни места со цел за практична подготовка за полагање на стручниот испит.

Шефот на одделот односно отсекот во кој работи приправникот (непосредниот старешина) се грижи за стручната обука на приправникот. Непосредниот старешина може да определи еден стручен

службеник кој непосредно ќе се грижи за стручната обука на одделни приправници.

#### Член 7

За време на стручната обука приправникот води дневник на стручната обука.

Во дневникот на стручната обука приправникот ги запишува: работните места односно работите на кои се обучува, времето на траењето на обуката на одделни работни места односно работи, одделите и отсеците во кои се изведува обуката, како и начинот на изведувањето на обуката.

Увид во дневникот на стручната обука и заверка на изведувањето на обуката врши управникот на царинарницата во која го поминува приправникот приправничкиот стаж. Заверка на дневникот на стручната обука се врши најмалку еднаш месечно. На крајот на обуката управникот на царинарницата дава мислење за успехот што го постигнал приправникот во текот на обуката.

#### Член 8

Со цел за што подобра подготовка за полагање на стручниот испит, на приправникот за време на стручната обука во текот на работното време мора да му се остави време потребно за запознавање на прописите и на соодветната стручна литература.

#### Член 9

Во согласност со програмата на стручната обука на приправникот можат да му се даваат во работа определени работи на одделни работни места што се предвидени за звањето за кое се подготвува тој. Таквата работа се смета како дел на стручната обука и се врши под надзор.

Приправник не може да се назначи на раководно место односно положај, ниту може да заменува службеник на тоа места односно положај.

Ако стручната обука не се изведува според утврдената програма или се постапува противно на одредбите од овој правилник, приправникот е должен по повод на тоа да ѝ се обрне на Управата за царини. Ако Управата за царини не преземе потребни мерки, приправникот може да ѝ се обрне на службата на административната инспекција на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

#### Член 10

Непосредниот старешина е должен повремено да врши пропитување на приправникот, заради проверување дали и во која мера приправникот е спремен за полагање на испитот.

Ако со пропитувањето утврди дека приправникот не е доволно спремен за полагање на испитот, непосредниот старешина треба да му укаже на тоа и да го упати кое градиво и во која мера треба уште да совлада. Ако при последното пропитување управникот утврди дека приправникот не е доволно спремен за испит, ќе го назначи тоа во својот извештај со кој ја доставува неговата молба за полагање на стручниот испит.

Во рамките на пропитувањето на приправникот треба да му се даваат и пробни писмени задачи според програмата пропишана за соодветното звање.

### III. Стручни испити

#### Член 11

Програмата на стручните испити за звањата царински надзорник и цариник се состои од општ и посебен дел.

#### Член 12

Градивото за програмата на општиот дел на стручниот испит опфаќа:

- а) за испитот за звањето царински надзорник:
  - 1) државно и политичко уредување на Југославија — основно знаење;
  - 2) управување во општествените служби и самоуправување во стопанските организации — основно знаење;



3) Закон за јавните службеници и првиот дел на Законот за работните односи — основно знаење;  
4) основни права од социјалното осигурување;  
5) канцелариско работење со познавање на прописите за таксите;

б) за испитот за звањето цариник:

- 1) државно и политичко уредување на Југославија;
- 2) управување во општествените служби и самоуправување во стопанските организации;
- 3) прописи за општата управна постапка и за управните спорови;
- 4) Основен закон за прекршоците;
- 5) прописи за работните односи и за јавните службеници;
- 6) прописи за социјалното осигурување;
- 7) канцелариско работење, со познавање на прописите за таксите.

#### Член 13

Градивото за програмата на посебниот дел на стручниот испит опфаќа:

- а) за испитот за звањето царински надзорник:
  - 1) прописи за царините — основно знаење;
  - 2) организација на царинската служба;
  - 3) прописи за девизното работење;
  - 4) статистика и евиденција на надворешната трговија;
- б) за испитот за звањето цариник:
  - 1) прописи за царините;
  - 2) царинска тарифа и номенклатура на надворешната трговија;
  - 3) познавање на стоките;
  - 4) прописи за данокот на промет на стоки, со тарифа;
  - 5) организација на царинската служба и на надворешната трговија;
  - 6) прописи за надворешнотрговското и за девизното работење;
  - 7) статистика и оперативна евиденција на надворешната трговија;
  - 8) книговодство;
  - 9) паричен и кредитен систем.

### IV. Полагање на стручните испити

#### Член 14

Писмената пријава за полагање на стручниот испит приправникот ѝ ја поднесува на Управата за царини, преку царинарницата во која работи. Пријавата може да се поднесе најрано на еден месец пред истекот на приправничкиот стаж.

Кон пријавата за полагање на стручниот испит царинарницата доставува, покрај податоците за датумот и местото на раѓањето на кандидатот (општина, околија, народна република), стручната спрема (школи, курсеви, испити), звањето и платниот разред, работите што ги вршел кандидатот, и заверен препис од решението за назначување, а за приправниците — и дневник на стручната обука со мислење на управникот на царинарницата за успехот што го постигнал кандидатот во текот на приправничкиот стаж.

Управата за царини може да му одобри полагање на стручниот испит и на кандидатот што не ја завршил со успех приправничката обука, ако утврди дека тој не е виновен за тоа.

Кандидатот што полага дополнителен испит во пријавата треба да назначи кој испит порано положил, како и предметите од кои полага дополнителен испит.

Кандидатот на кој му е одобрено полагање на испитот мора да биде известен за датумот на полагањето најдоцна да 15 дена пред денот определен за полагање на испитот.

#### Член 15

Ако рокот за полагање на стручниот испит не е определен со решението за назначување, а не е донесено решение за ослободување од полагањето

на испитот, службеникот е должен да го положи соодветниот испит под условите и во сроковите од членот 197 став 2, членот 198 став 3 и членот 199 став 1 на Законот за јавните службеници.

#### Член 16

Испитните комисии пред кои се полага стручниот испит се формираат при Управата за царини.

Испитни комисии пред кои се полага стручниот испит за звањето царински надзорник можат да се формираат и при поголеми царинарници.

Испитните комисии за полагање на стручните испити ги формира Управата за царини во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

#### Член 17

Испитната комисија пред која се полага стручен испит за звањето царински надзорник и цариник се состои од претседател и од два члена, кои истовремено се и испитувачи. По потреба комисијата може да се пополни со потребен број испитувачи.

Со решението за именување на членовите на комисијата се определуваат и нивните заменици и записничарот. Со истото решение се определува градивото што ќе го испитуваат одделни членови на комисијата односно испитувачи.

Претседателот, членовите на комисијата и нивните заменици, како и испитувачите, се определуваат од редовите на истакнати стручњаци.

За член на испитна комисија не може да биде именувано лице што има спрема од пониска група отколку што е спремата на звањето за кое се полага испитот.

#### Член 18

Стручниот испит за звањето царински надзорник е устен.

Стручниот испит за звањето цариник е писмен и устен.

На писмениот испит на кандидатот му се дава да реши неколку задачи од царинската пракса.

Писмената задача ја составува член на комисијата односно испитувачот што ќе го определи претседателот на испитната комисија.

Задачата треба да се состави така што од нејзината обработка да може да се види во која мера кандидатот овладеал со прописите и со другото знаење потребно за вршење на работите на звањето за кое го полага испитот.

#### Член 19

Претседателот или членот на комисијата што ќе го определи тој им ги предава на кандидатите задачите непосредно пред почетокот на писмениот испит. При предавањето на задачата, на кандидатите им се соопштува со кои помошни средства можат да се служат при изработката на писмената задача. Употребата на други помошни средства, како и препишувањето на задачите, повлекува отстранување од испитот и се смета дека кандидатот не го положил испитот.

При изработката на писмената задача присуствуваат претседателот или член на комисијата односно испитувач што ќе го определи тој, и записничарот.

#### Член 20

За изработка на писмената задача се дава време од четири часа. Времето определено за изработка на задачата се смета од моментот на предавањето на задачата на кандидатите.

Задачата (оригиналот и концептот) се работи на хартија обележена со печат од органот кај кој се полага испитот.

Кандидатот го потпишува секој лист хартија на кој го работел концептот или оригиналот на писмената задача. Присутниот член на испитната комисија го забележува на оригиналот времето на предавањето на задачата, и тоа го заверува со својот потпис.



**Член 21**

Кон усен испит се пристапува по изработката на писмената задача.

На усниот испит кандидатот се испитува од пропишаното градиво.

Начинот на усното испитување го утврдува испитната комисија. Комисијата може да одлучи испитувачот однапред да ги состави прашањата и да ги распореди на посебни ливчиња, или непосредно да му ги поставува на кандидатот.

На усниот испит присуствуваат членовите на испитната комисија и записничарот.

Ако на комисијата ѝ е придоден испитувач, тој присуствува само додека се врши испитувањето. Хонорарот на испитувачите им се определува спрема тоа колку фактично учествувале во работата на испитната комисија, но најмалку за два часа.

Секој член на испитната комисија има право да им поставува прашања на кандидатите.

Траењето на усното испитување не е временски ограничено. Кандидатот треба да се испитува додека членот на комисијата (испитувачот) односно комисијата не се здобие со уверение за степенот на знаењето на кандидатот. За траењето на усниот испит одлучува секој член на комисијата односно испитувач поединечно, а претседателот на испитната комисија може во тој поглед да интервенира во текот на целиот испит.

**Член 22**

За текот на испитот се води записник.

Записникот се води според образецот што го пропишува Управата за царини во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

**Член 23**

Оценувањето се врши комисииски.

Комисијата го оценува целокупниот успех на кандидатот на испитот, имајќи ја предвид писмената задача и одговорите на усниот испит.

Оценката на општиот успех на кандидатот е: „положил со одличен успех“, „положил со многу добар успех“, „положил со добар успех“ или „не положил“.

Оценката се дава со мнозинство на гласовите. Во случај на рамномерна поделба на гласовите, одлучува страната на која е гласот на претседателот на комисијата.

**Член 24**

Стручниот испит кандидатот може да го повтори двапати. Времето меѓу едното и другото полагање не може да биде пократко од шест месеци.

Кандидатот што не ќе положи еден дел од испитното градиво (еден или два предмети), може од тој дел на градивото да полага поправителен испит во рокот што го определува испитната комисија, а кој не може да биде пократок од еден месец од претходното полагање. Соопштението за рокот на полагањето на поправителниот испит кандидатот го прима со потпис на записникот на испитната комисија. На поправителниот испит се дава писмена задача само ако кандидатот повторно го полага испитот од предметот од кој и ја работел писмената задача.

Кандидатот што не ќе го положи поправителниот испит од предметот од кој покажал слаб успех, го полага повторно целиот стручен испит.

**Член 25**

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе пристапи на определениот ден кон полагање на поправителниот испит или ќе се откаже од полагањето на овој испит, се смета дека не го положил стручниот испит. Ќе се смета дека стручниот испит не го положил ниту кандидатот што е повикан на испит, па кон овој од неоправдани причини не пристапи или се откаже од веќе започнатото полагање на испитот. За тоа се внесува забелешка во записникот на испитната комисија и по писмен пат се известува управникот на царинарницата во која

работи службеникот. Оправданоста на причините на изостанокот од испитот ќе ја цени испитната комисија.

**V. Посебен испит за унапредување во повисоко звање****Член 26**

Посебниот испит за унапредување во звањето царински инспектор може да го полага службеник во звањето цариник што поминал три години во XII платен разред и за тоа време бил оценуван со поволна оценка (член 188 ст. 1 и 2 на Законот за јавните службеници).

**Член 27**

На посебниот испит за унапредување во звањето царински инспектор се утврдува способноста на службеникот за вршење на работите на тоа звање.

Посебниот испит кандидатот го полага писмено и усно.

За задача на писмениот испит на кандидатот му се дава да реши едно или повеќе прашања од областа на царинската служба.

На усниот испит на кандидатот му се поставуваат прашања во врска со писмената задача. Освен тоа, кандидатот се испитува од прописите што се применуваат во царинската служба.

**Член 28**

Посебниот испит за унапредување во звањето царински инспектор се полага пред испитната комисија што ја формира директорот на Управата за царини.

Испитната комисија за испитот од претходниот став се состои од претседател и од два члена. Членовите на оваа комисија не можат да имаат звање од пониска група отколку што е звањето на службеникот што го полага испитот.

На службеник може да му се одобри, ако го бара тоа, да го полага овој испит пред испитната комисија пред која се полага стручниот испит.

**Член 29**

Кандидатот се оценува според успехот покажан на писмениот и усниот испит.

Оценката на успехот на кандидатот е: „положил“ или „не положил“.

**Член 30**

Кандидатот што не ќе го положи посебниот испит за унапредување во повисоко звање, може да се пријави повторно да го полага овој испит по истекот на една година од претходното полагање.

**VI. Посебен испит за признавање на средна стручна спрема****Член 31**

Посебниот испит за признавање на средна стручна спрема може да го полага само службеник што го положил стручниот испит за своето звање или е ослободен од полагањето на овој испит.

**Член 32**

Службениците на царинската служба од четврта група во звањето царински надзорник што ги исполнуваат условите предвидени во членот 177 на Законот за јавните службеници, можат да полагаат посебен испит за признавање на средна стручна спрема, и тоа за звањето цариник.

**Член 33**

Посебниот испит за признавање на средна стручна спрема опфаќа теориски и практични знаења. Програмата на овој испит се состои од општ и посебен дел.

**Член 34**

Програмата на општиот дел на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема го опфаќа следното градиво:

- 1) народен јазик;
- 2) национална историја;
- 3) стопанска математика;
- 4) државно и политичко уредување на Југославија;

5) управување во општествените служби и са-  
моуправување во стопанските организации;

6) прописи за работните односи и за јавните  
службеници;

7) прописи за општата управна постапка и за  
управните спорови;

8) Основен закон за прекршоците.

#### Член 35

Програмата на посебниот дел на посебниот  
испит за признавање на средна стручна спрема го  
опфаќа градивото предвидено за стручниот испит  
за звањето цариник.

#### Член 36

Службеникот на кој му е одобрено полагање на  
посебниот испит за признавање на средна стручна  
спрема, ја поднесува пријавата со одобрението пре-  
ку царинарницата до Управата за царини.

#### Член 37

Комисијата пред која се полага посебниот испит  
за признавање на средна стручна спрема ја опре-  
делува директорот на Управата за царини во со-  
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен  
совет за општа управа.

#### Член 38

На испитот кандидатот прво го полага усно гра-  
дивото на општиот дел.

Кандидатот што не ќе го положи општиот дел  
не може да го полага посебниот дел на испитот.

По положениот општ дел кандидатот приста-  
пува кон полагање на писмениот испит во рамките  
на градивото на посебниот дел.

За писмениот испит Управата за царини ѝ пред-  
лага на испитната комисија три вида прашања од  
областа на царинската служба. Испитната комисија  
не мора да ја определи темата од предложените  
прашања, но е должна при определувањето на те-  
мата да води сметка за работите што ги врши кан-  
дидатот.

За изработка на писмената задача се дава време  
од четири часа. Ова време може, по потреба, да се  
продолжи уште за два часа.

При изработката на писмената задача прису-  
ствуваат претседателот на комисијата или еден член  
што ќе го определи тој, и записничарот.

На кандидатот што не покажал задоволителен  
успех од еден дел на општиот дел на испитот (еден  
или два предмета), комисијата може да му определи  
да полага поправителен испит од тоа градиво. Сро-  
кот во кој ќе го полага поправителниот испит, што  
го определува испитната комисија, не може да биде  
покроток од два месеца ниту подолг од дванаесет  
месеци од претходното полагање. Ако кандидатот  
не пристапи кон полагање на поправителниот испит  
во определениот срок или се откаже од полагањето  
на овој испит, се смета дека не го положил овој дел  
на испитот.

Кандидатот што на испитот не ќе покаже задо-  
волителен успех од градивото на општиот дел на  
посебниот испит за признавање на средна стручна  
спрема, може само еднаш да го повтори полагањето  
на испитот од тој дел на градивото, во рокот кој не  
може да биде пократок од една година ниту подолг  
од две години од претходното полагање.

#### Член 39

По завршената писмена задача кандидатот по-  
лага усен испит од градивото на посебниот дел на  
испитот.

Усното испитување опфаќа дискусија по темата  
што кандидатот ја обработил писмено и испитување  
од градивото на посебниот дел на испитот.

#### Член 40

Усното испитување се врши на начинот пропи-  
шан во членот 21, а оценувањето на начинот про-  
пишан во членот 23 од овој правилник.

#### Член 41

Повторување на испитот од градивото на по-  
себниот дел на посебниот испит не е дозволено.

## VII. Заеднички одредби

### Член 42

Службеникот што е должен да го полага струч-  
ниот испит, не може да биде унапреден во повисоко  
звање ниту во повисок платен разред додека не го  
положи тој испит.

На службениците на кои при назначувањето во  
звање според членот 193 став 3 и членот 198 на За-  
конот за јавните службеници со решението за на-  
значување им е определено полагање на стручниот  
испит, одредбата од претходниот став се применува  
по истекот на рокот во кој биле должни да го по-  
ложат стручниот испит.

### Член 43

По завршениот испит на кандидатите им го со-  
општува успехот претседателот на испитната коми-  
сија во присуство на сите членови на комисијата.

### Член 44

На кандидатот што го положил испитот му се из-  
дава уверение за положениот испит.

Уверението за положениот испит го издава ор-  
ганот кај кој е формирана испитната комисија.

Уверението го потпишуваат старешината на ор-  
ганот кај кој е формирана испитната комисија или  
службеникот што ќе го овласти тој и претседателот  
на испитната комисија.

Уверението се издава во два примерка, од кои  
еден му се врачува на службеникот, а другиот се  
вложува во неговиот персонален лист.

За кандидатот што не го положил испитот се  
известува и царинарницата во која работи.

Образецот на уверението за положениот испит  
го пропишува Управата за царини во согласност  
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за  
општа управа.

Целокупната администрација во врска со струч-  
ните и посебните испити ја води Организационо-  
персоналното одделение на Управата за царини.

### Член 45

Кандидатот што полага испит надвор од местото  
на службувањето има право на надоместок на пат-  
ните трошоци според прописите за надоместоците  
на патните и другите трошоци на јавните службе-  
ници, и тоа кога првпат полага и кога полага по-  
правителен испит по првото полагање на струч-  
ниот испит.

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе  
пристапи кон полагање на испитот или ќе се отка-  
же од веќе започнатиот испит, нема право на надо-  
месток на патните трошоци.

Патните трошоци паѓаат на товар на буџетот на  
Управата за царини.

### Член 46

Кандидатот има право на платено отсуство за  
полагање на испитот.

Ако кандидатот го полага испитот во друго ме-  
сто, во отсуството според претходниот став се за-  
сметува и времето потребно за заминување во ме-  
стото на полагањето на испитот и за враќање во  
местото на живеењето.

Отсуството според претходните ставови не се  
засметува во годишен одмор ниту во отсуство спо-  
ред членот 87 став 1 на Законот за јавните слу-  
жбеници.

## VIII. Завршни одредби

### Член 47

Испитот положен на царинскиот курс во Земун  
1948 година се признава како стручен испит за зва-  
њето цариник.

Завршениот курс за царински стражари во Хај-  
дучица 1947 година и за царински надзорници во  
Белград 1953 година се признава како положен  
стручен испит за звањето царински надзорник.

**Член 48**

Царинските службеници од трета и четврта група што во текот на службата ќе се здобијат со повисока школска спрема отколку што е онаа што му одговара на нивното звање, полагаат стручен испит за звањето во кое се назначени врз основа на здобиената повисока школска спрема.

Ако таков службеник се назначи во звање повисоко од почетното звање на повисоката група, не го полага стручниот испит предвиден за почетното звање од таа група.

**Член 49**

Стручниот испит и посебниот испит за признавање на средна стручна спрема според програмата предвидена со овој правилник, ќе се полага по истекот на три месеци од денот на неговото влегување во сила.

**Член 50**

Програмата на граднџеото определено со овој правилник ја пропишува Управата за царини во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа.

Со програмата на стручниот испит за звањата на царинските службеници и со програмата на посебниот испит за признавање на средна стручна спрема се определува обемот на граднџеото пропишано со овој правилник.

**Член 51**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за стручната спрема на царинските службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56).

**Член 52**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-979

28 април 1960 година

Белград

Директор  
на Управата за царини,  
Гуро Меденица, с. р.

Врз основа на членот 39 точка 4 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет и членот 5 став 2 од Уредбата за организацијата на заводите за социјално осигурување, Одборот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и народно здравје на својата седница од 3 јуни 1960 година

ги потврди

Измените на Статутот на Сојузниот завод за социјално осигурување, што се усвоени на VI заседание на Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, одржано на 18 и 19 мај 1960 година, и се објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/60.

О. бр. 20/1

4 јуни 1960 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател  
на Одборот за социјална  
политика и народно здравје,  
Лидија Шентјурц, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

**ИСПРАВКА****НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ**

Во членот 1 точка 1 по изменетиот тар. број 30 треба да се додаде по погрешка изоставениот текст:

„Во истиот тар. број се брише текстот во забелешката 2 под а).

Во истиот тар. број по забелешката 4 треба да се додаде по погрешка изоставената забелешка, која гласи:

„5) За деловите на патнички автомобили од домашно производство и за увезените делови ќе се применуваат одредбите на општата забелешка 2 кон Тарифата за данокот на промет.“

Во членот 1 точка 6 во изменетиот тар. број 80 на крајот од текстот на точката 2 под а) наместо зборовите: „ситна кожа“ треба да стои: „ситен добиток“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 јуни 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за примена на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Законот за уредување на имотните односи настани поради ликвидација на правата и обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/60, се поткраднале долу наведените прешки, та се дава

**ИСПРАВКА****НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 8 И 8а ОД УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ**

Во точката 7 став 1 под 1 во првиот и вториот ред помеѓу зборовите: „пензија“ и зборот: „во“ по погрешка е изоставен знакот пауза.

Во точката 16 став 2 во шестиот ред, по отворената заграда наместо зборовите: „точка 6“ треба да стои: „точ. 6 и 7“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Белград, 4 јуни 1960 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за пресметување на надоместокот за зголемувањето на станарината на уживателите на правата од пензијското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

**ИСПРАВКА****НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАНАРИНАТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Во точката 7 став 4 во првиот ред меѓу зборовите: „поради“ и „плата“ треба да стои зборот: „помала“.

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, Белград, јуни 1960 година.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за оснивање и укинување определени сојузни органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/57) и членот 37 став 1 точка 6 во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

1. Се назначува за директор на Сојузниот завод за продуктивност на трудот инж. Спасоје Велимировиќ, досегашен помошник секретар за трудот во Сојузниот извршен совет.

2. Се разрешува од должност на директор на Сојузниот завод за продуктивност на трудот инж. Стјепан Хан, поради одене на друга должност.

Б. бр. 38

14 јуни 1960 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОПШТА УПРАВА

Се назначува за државен советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа Мијушко Шибалиќ, досегашен помошник секретар за социјална политика и комунални прашања во Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 39

14 јуни 1960 година  
Белград

## Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

|                                                                                                   | Страна |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 355. Уредба за Институтот за истражување на нуклеарни сировини — — — — —                          | 533    |
| 356. Уредба за Сојузниот геолошки завод — — — — —                                                 | 534    |
| 357. Уредба за измени на Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо — — — — — | 536    |
| 358. Уредба за дополнително на Уредбата за надворешнотрговското работење — — — — —                | 536    |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Страна |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 359. Одлука за определување платата според ефектот на работата на службениците во одделни служби на државните органи и установи — — — — —                                                                                                                  | 536    |
| 360. Одлука за начинот и условите за трошење на средствата на резервните фондови на политичкотериторијалните единици — — — — —                                                                                                                             | 537    |
| 361. Одлука за продолжување важењето на Одлуката за привремено отстранување дејството од зголемување на платите, пензиите и приходите од згради врз здоби- вањето со одделни права — — — — —                                                               | 538    |
| 362. Одлука за вршењето на определени деј- ности на домашните стопански организа- ции во странство — — — — —                                                                                                                                               | 538    |
| 363. Одлука за определување на највисоките продажни цени за сурова кожа — — — — —                                                                                                                                                                          | 539    |
| 364. Одлука за доделување посебен додаток на службениците на сојузните органи на управата — — — — —                                                                                                                                                        | 540    |
| 365. Одлука за укинување на Одборот на Со- јузниот извршен совет за организациони и управни прашања — — — — —                                                                                                                                              | 540    |
| 366. Одлука за именување и разрешување на член на Одборот за буџет и службенички прашања на Сојузниот извршен совет — — — — —                                                                                                                              | 541    |
| 367. Правилник за извршување на Законот за данокот на личниот приход на граѓаните — — — — —                                                                                                                                                                | 541    |
| 368. Правилник за измена на Правилникот за извршување на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен правилник) — — — — —                                                                                                                  | 545    |
| 369. Наредба за дополнително на Наредбата за утврдување височината на процентот од износите на штедните влогови и на ма- тематичките премиски резерви за осигу- рување на животот кој може да се упо- требува за давање определени заеми — — — — —         | 545    |
| 370. Наредба за престанок на важењето на Ре- шението за начинот на издавање одобре- нието од чл. 20 на Правилникот за извр- шување на Законот за регулирање плат- ниот промет со странство (Девизен пра- вилник) — — — — —                                 | 546    |
| 371. Решение за определување на хемиските средства и препарати кои се сметаат за отрови — — — — —                                                                                                                                                          | 546    |
| 372. Правилник за стручната спрема на извр- шните службеници на царинската служба — — — — —                                                                                                                                                                | 548    |
| Потврда на Измените на Статутот на Со- јузниот завод за социјално осигурување — — — — —                                                                                                                                                                    | 551    |
| Исправка на Уредбата за измени и дополне- нија на Тарифата за данокот на промет — — — — —                                                                                                                                                                  | 551    |
| Исправка на Упатството за примена на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на За- конот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на пра- вата и обврските на југословенските др- жавјани врз основа на меѓународни до- говори — — — — — | 551    |
| Исправка на Упатството за пресметување на надоместокот за зголемувањето на стана- рината на уживателите на правата од пен- зиското и инвалидското осигурување — — — — —                                                                                    | 551    |